

Здружение ИПЗ - Тетово во партнерство со Sge Form Onlus – Италија и “Rijeka sports association for persons with disabilities” – Хрватска, го спроведува проектот “Sport is my freedom” подржан од ERASMUS+ Sport програмата.

Покана за учество во проектот
“Sport is my freedom”

Во рамките на проектот, предвидени се следните активности:

Бр.	Активности	Временска рамка	Опис
1	Учество на Конференцијата “Sport For All” во Тетово	21.03 - 23.03.2017	Конференцијата ќе се одржи во просториите на основните/средни школи кои ќе бидат дополнително дефинирани, на теми поврзани со проектот. Говорници на конференцијата ќе бидат тренери, психолози, и експерти за темата поврзана со проектот.
2	Спортски активности во школите во Тетово	24.03 - 20.04.2017	Спортски активности поврзани со проектот. Активностите ќе се одржуваат еднаш во неделата во просториите на школите
3	Спортски активности и настани во Тетово	21.04 - 28.04.2017	Реализација на спортски активности и настани чија главна цел е ширење на културата за физичката активност
4	Мобилност/размена во Италија	07.05 - 21.05.2017	Размената во Италија ќе трае 14 дена. Активностите во Италија се поделени на конференциски и спортски дел.

Трошоците за организација на активностите предвидено со проектот, како и патните трошоци и хотелското сместување за мобилноста/размената во Италија кое ќе трае 14 дена од 07.05-21.05.2017 ќе бидат покривени од страна на спроведувачите на проектот. Начинот на патувањето (авион/автобус/воз) ќе зависи од буџетот за патни трошоци.

Повикот е наменет за:

- 4 лица со посебни потреби до 20 годишна возраст

Можност за учество во физички активности како и основни познавања на Англиски јазик ќе се смета за предност. Од учесниците се очекува да учествуваат во сите настани и спортски активности организирани во Тетово и мобилност/размената во Италија.

Вашата апликација за учество ја очекуваме на следна адреса info@irz.org.mk со назнака “**3а учество во проектот Sport is my freedom - учесник**” најдоцна до **10.02.2017 до 12:00 часот**.

Доколку имате дополнителни прашања можете да не контактирате на дадената е-маил адреса или на телефон 044/340-677 Лице за контакт: Дубравка Ѓилас.

Учесниците ќе бидат селектирани во период од **15.02 - 20.02.2017**